



# СЛУЖБ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1830

2

Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици. — Отласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 20 април 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 16

ГОД. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

301.

Врз основа на точка 29 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 10 април 1979 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

Се разрешува од должноста генерален секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Кухар Славко, поради заминување на нова должност.

Бр. 0-1

11 април 1979 година

Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Потпретседател,  
Фадил Хоџа, с. р.

302.

Врз основа на член 73 став 3 од Законот за хартиите од вредност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/78), Сојузниот извршен совет донесува

### У Р Е Д Б А

#### ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ПАЗАРОТ НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

##### Член 1

Пазарот на хартиите од вредност при Здружението на банкарските организации за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: пазар) се организира со самоуправни спогодба што ја склучуваат банкарските организации — членови на Здружението на банките на Југославија, организациите на здружен труд и други општествени правни лица.

##### Член 2

Учесници на пазарот од член 1 на оваа уредба се општествените правни лица — иматели на хартии од вредност кои можат да бидат во промет.

##### Член 3

Самоуправната спогодба од член 1 на оваа уредба содржи особено:

1) одредби за работењето на пазарот во согласност со одредбите на оваа уредба;

2) износот на средствата и начинот на нивното обезбедување за почетокот на работата на пазарот, како и начинот на обезбедување на средствата за покривање на трошоците на работењето на пазарот;

3) денот на почетокот на работата на пазарот;

4) местата на одржување на состаноците на учесниците на пазарот и времето на нивното одржување;

5) рокот на извршување на обврските од склучените работи во врска со прометот на хартиите од вредност;

6) правата, обврските и одговорностите на учесниците на пазарот и начинот на извршување на преземените обврски;

7) начинот на утврдување на надоместот за извршените услуги и начинот на враќање на вишокот од приходите над расходите на учесниците на пазарот.

##### Член 4

Начинот на организирање на работата на пазарот се уредува со правилникот за работењето на пазарот, што го донесуваат учесниците на самоуправниот спогодба од член 1 на оваа уредба.

Со правилникот за работењето на пазарот се регулира организирањето на состанци на учесниците на пазарот; начинот на собирање на податоци за понудата и побарувачката на хартиите од вредност и начинот на објавувањето на понудата и побарувачката на хартиите од вредност; начинот на давање податоци за бонитетот на издавачот на хартиите од вредност; начинот на вршење на прометот на хартиите од вредност и начинот на водење евиденција за извршениот промет на тие хартии; правата, обврските и одговорностите на претставниците на учесниците на состанокот; евидентирање на склучените работи во прометот на хартиите од вредност; начинот на вршење на административните и стручните работи за потребите на пазарот и др.

##### Член 5

Пазарот нема својство на правно лице. Пазарот е посредник во прометот на хартиите од вредност и не поднесува материјална одговорност за извршениот промет на хартиите од вредност.

##### Член 6

На пазарот организациите на здружен труд, банките и другите општествени правни лица вршат купување, продажба, пренос и прием на хартиите од вредност (во понатамошниот текст: промет на хартиите од вредност), чиј промет е дозволен врз основа на закон и на други прописи што го уредуваат прометот на хартиите од вредност.

##### Член 7

Прометот на хартиите од вредност на пазарот се врши на состаноците на учесниците на пазарот, кои ќе организираат најмалку еднаш месечно.

##### Член 8

На состанокот на учесниците на пазарот може да се врши промет на хартиите од вредност според

цената на тие хартии назначена на самата хартија од вредност, со намалување на каматата од денот на купопродајбата до денот на втасувањето на рокот за исплата, односно на амортизацијата на хартиите од вредност, ако е предвидена каматата или со намалување за износот пресметан по есконтната стапка.

На состанокот на учесниците на пазарот може да се врши промет на хартиите од вредност и според цената која се формира на тој состанок или која на наведениот состанок ќе ја договораат купувачот и продавачот, а која не може да биде помала од 90% од цената од став 1 на овој член.

#### Член 9

Понудувачот на хартија од вредност на пазарот при поднесувањето на понудата е должен да достави податоци за бонитетот на издавачот на хартиите од вредност, на начинот предвиден со правилникот за работењето на пазарот.

На пазарот, на барање од купувачот, се обезбедува давањето на податоците за бонитетот на издавачот на хартиите од вредност, на начинот предвиден со правилникот за работењето на пазарот.

#### Член 10

Здружението на банкарските организации за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија води посебни евиденции за приходите и расходите на пазарот во рамките на своето книговодство.

#### Член 11

Административните, стручните и други работи за потребите на пазарот ги вршат работниците на работната заедница на Здружението на банкарските организации за територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

#### Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 361  
29 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Андреј Мариниќ, с. р.

303.

Врз основа на член 291 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА И НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

1. Во Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува и назначува Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77, 59/77 и 19/78), во точка 4 во одредбата под 2 по зборовите: „на претседателот на Сојузниот совет за прекршо-

ци;“ се додаваат зборовите: „на советниците на претседателот на Сојузниот извршен совет;“.

Во одредбата под 3 зборовите: „на претседателот и“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 363  
12 април 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

304.

Врз основа на член 43 став 1, во врска со член 15 и чл. 26 до 28 од Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИКВИДНИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА БАНКАТА И НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА**

1. Во Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/76 и 34/78) точката 1 се менува и гласи:

„1. Ликвидниот потенцијал на банката го сочинуваат износите :

1) на готовите пари во благајната и на сметките во динари, валути и девизи — искажани во образецот Биланс на состојбата на 31 декември, што е составен дел на завршната сметка на банката за претходната година, под ред. бр. 4, 5, 9 и 12 до 17, односно на соодветните конта во книговодство на банката;

2) на долгорочните пласмани што втасуваат за наплата во годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката — искажани во образецот Биланс на состојбата на 31 декември, освен износите чија наплата е сомнителна или спорна;

3) на планираното зголемување на долгорочните извори на средства во текот на годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката.

Под износ на планираното зголемување на долгорочните извори на средства, се подразбира износот на изворите на долгорочни средства по кои рокот за враќање е подолг од една година, а е обезбеден по основ на:

— здружени и орочени средства на корисници на општествени средства,

— здружени и орочени средства на граѓани и на граѓански правни лица,

— средства присобрани со емисија на обврзници и на други хартии од вредност,

— финансиски кредити и заеми од странство и депозити на странски лица, и

— финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Социјалистичка Федеративна Репуб-

лика Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства, а по кои банката е гарант;

4) на планираното зголемување на краткорочните извори на средства во текот на годината за која се утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката, а кои според прописите можат да се користат за инвестиции.

Под износ на планираното зголемување на краткорочните извори на средства кои според прописите можат да се користат за инвестиции, се подразбира дел од износот на изворите на краткорочни средства по видување, односно по кои рокот за втасување е до една година и кои според одредбите од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини и прописите донесени врз основа на тој закон можат да се користат за долгорочни пласмани на средства, а е обезбеден по основа на:

— депозити по видување на корисници на општествени средства,

— депозити по видување на граѓани и на граѓански правни лица,

— здружени и орочени средства на корисници на општествени средства,

— средства присобрани со емисија на обврзници и на други хартии од вредност, и

— финансиски кредити и заеми од странство и депозити на странски лица.

Планираното зголемување на долгорочните и краткорочните извори на средства што според прописите можат да се користат за инвестиции, во ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката не

може да изнесува повеќе од највисокиот процент на зголемувањето на тие средства остварен во последните три години за одделна позиција наведена во одредбите под 3 и 4 од оваа точка, освен по изворите на средства обезбедени со емисија на обврзници и на други хартии од вредност, со финансиски кредити и заеми од странство, со депозити на странски лица и со финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што ги зеле корисниците на општествени средства, а по кои банката е гарант — ако банката располага со веродостојна документација за обезбедувањето на планираните извори на средства по тие основи.

Под износи чија наплата е сомнителна или спорна, во смисла на одредбата под 2 на оваа точка, се подразбираат износите на побарувањето од корисник на општествени средства кој го оспорил побарувањето или тоа е утужено, како и на побарувањето од корисник на општествени средства врз основа на чија финансиска состојба банката ќе оцени дека наплатата не ќе може да ја изврши во годината за која го утврдува ликвидниот инвестиционен потенцијал.“

2. Во точка 3, на крајот, се додава нов став 7, кој гласи:

„Банката е должна Образецот ЛИП, со податоците за остварениот ликвиден инвестиционен потенцијал, да го достави до надлежната Служба на општественото книговодство во роковите од член 37 став 1 на Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), а за периодот за кој се составува периодичната пресметка односно завршната сметка.“

3. Образецот ЛИП — Ликвиден инвестиционен потенцијал за 197— година се менува и гласи:

Образец ЛИП

„Банка \_\_\_\_\_  
Седиште \_\_\_\_\_  
Жиро-сметка \_\_\_\_\_

ЛИКВИДЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОТЕНЦИЈАЛ  
ЗА 197— ГОДИНА

Ред. број	Позиција	Износ на ЛИП	
		утврден	остварен на ден _____ 19— год.
1	2	3	4
1	Готови пари		
2	Износи на долгорочни пласмани што втасуваат за наплата и чија наплата се предвидува во годината за која се утврдува ЛИП		
3	Планирано зголемување на ЛИП по долгорочни извори на средства (3.1. до 3.5.)		
3.1.	По основ на здружени и орочени средства на корисници на општествени средства, чиј рок за враќање е подолг од една година		
3.2.	По основ на здружени и орочени средства на граѓани и на граѓански правни лица, чиј рок за враќање е подолг од една година		
3.3.	По основ на средства присобрани со емисија на обврзници и други хартии од вредност, чиј рок за враќање е подолг од една година		
3.4.	По основ на финансиски кредити и заеми од странство и депозити на странски лица, чиј рок на враќање е подолг од една година		

1	2	3	4
3.5.	По основ на финансиски кредити и заеми од странство за инвестиции во Југославија, што ги зеле корисници на општествени средства и по кои банката е гарант		
4	Планирано зголемување на ЛИП по краткорочни извори на средства (4.1. до 4.6.)		
4.1.	По основ на депозити по видување на корисници на општествени средства		
4.2.	По основ на депозити по видување на граѓани и на граѓански правни лица		
4.3.	По основ на здружени и орочени средства на корисници на општествени средства со рок за втасување до една година		
4.4.	По основ на здружени и орочени средства на граѓани и на граѓански правни лица со рок за втасување до една година		
4.5.	По основ на средства присобрани со емисија на обврзници и на други хартии од вредност со рок на втасување до една година		
4.6.	По основ на финансиски кредити и заеми од странство и депозити на странски лица со рок за втасување до една година		
5	Вкупно планирано зголемување на ЛИП (3 плус 4)		
6	Зголемување за износот според точка 2 став 1 на Одлуката		
7	ВКУПНО (1 + 2 + 5)		
8	Намалување за износот според точка 2 став 2 на Одлуката		
9	Ликвиден инвестиционен потенцијал (7 минус 8)		
10	Искористен износ на ЛИП (10.1. плус 10.2)	xxx	
10.1.	Состојба на дадените гаранции и супергаранции што го товарат ЛИП во извештајниот период	xxx	
10.2.	Состојба на дадените авали на меници што го товарат ЛИП во извештајниот период	xxx	
11	Слободен — неангажиран износ на ЛИП (9 минус 10)	xxx	

Ликвидниот инвестиционен потенцијал во износ од динари \_\_\_\_\_ од кој во 19\_\_\_\_ година можат да се даваат гаранции и да се авалираат меници за обезбедување на плаќањето на инвестиции, то утврди \_\_\_\_\_ како надлежен орган на управување со банката на седницата од \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_ година.

Директор,

Претседател,

4. Оваа одлука се применува и врз утврдувањето на ликвидниот инвестиционен потенцијал за 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 364  
12 април 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убинариќ, с. р.

305.

Врз основа на член 53 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

**О Д Л У К А**

**ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. За увоз на производите наведени во следните тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа, царинските стапки предвидени со Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78) се зголемуваат за 50%, така што новата царинска стапка да изнесува:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Царинска стапка
1	2	3
22.05/1a	Вино обично, во шишиња	37,5
22.05/1b	Вино обично, во други садови	37,5
22.05/2a	Вино пенливо, во шишиња	37,5
22.05/2b	Вино пенливо, во други садови	37,5
22.05/3a	Вино десертно, во шишиња	37,5
22.05/3b	Вино десертно, во други садови	37,5
22.05/4	Вино за дестилација	37,5
22.05/5	Шира од грозје пресечена со алкохол	37,5
22.05/6	Друго	37,5
22.06/1a	Вермут, во шишиња	37,5
22.06/1b	Вермут, во други садови	37,5
22.06/2a	Друго, во шишиња	37,5
22.06/2b	Друго, во други садови	37,5
22.07/1	Јаболковица	33
22.07/2	Крушовица	33
22.07/3	Медовина	33
22.07/4	Вино од суво грозје	33
22.07/5	Друго	33
22.09/1	Виски	37,5
22.09/2a	Вински дестилат	37,5
22.09/2b	Друго	37,5
22.09/3a	Слиновица	37,5
22.09/3b	Друго	37,5
24.02/1	Пури и индиски пури; цигарилоси	37,5
24.02/2	Цигари	37,5
33.06/2a	Готови производи парфимериски	22,5
33.06/2b	Готови производи за капаци, веѓи и трепки	22,5
33.06/2г	Кармини за уста	22,5
33.06/2д	Производи за нокти	22,5
33.06/2e	Производи за коса	22,5
33.06/2ж	Пасти и лосиони за бричење	22,5
33.06/2з	Дезодоранси и депилатори	22,5
33.06/2с	Дестилирани ароматични води и водени раствори на етерски масла, вклучувајќи ги истите и за медицинска употреба	Ех.
	Дестилирани ароматични води и водени раствори на етерски масла, освен за медицинска употреба	22,5
33.06/2и	Друго	22,5
69.13/1	Фигури и други украсни производи и производи за лично украсување; производи за опремување — од порцелан	30

1	2	3
69.13/2	Фигури и други украсни производи и производи за лично украсување; производи за опремување — од фајанс	30
70.19/1b	Перли, имитација на бисер и на бесценети камења, од стакло; парчиња и одломки и слични модни или декоративни ситни стакла и производи од нив — друго	30
70.19/2	Стаклени коцки и ситни стаклени плочки, врз подлога или без подлога, за мозаик и за слични декоративни цели	30
70.19/4	Украсни и други модни предмети изработени на дувалки	30
70.19/5	Стаклени зрна (балотини)	30
71.01/1a	Природни бисери, обработени	30
71.01/1b	Природни бисери, необработени	30
71.01/2a	Одгледувани бисери, обработени	30
71.01/2b	Одгледувани бисери, необработени	30
71.02/3	Сортирани дијаманти, освен оние за индустриски цели, небрусени или просто режани, цепени или фино брусени	30
71.02/4	Други дијаманти	30
71.02/5	Други бесценети или полубесценети камења	30
71.03/2	Други вештачки или реконституирани бесценети или полубесценети камења, необработени, сечени или на друг начин обработени но немонтирани, несортирани и ненанижани	30
71.12/1	Јувелирски производи и нивните делови од сребро или од легури на сребро	30
71.12/2	Јувелирски производи и нивните делови од злато или од легури на злато	30
71.12/3	Јувелирски производи и нивните делови од платина или од метали на платинската група, и од нивните легури	30
71.13/1a	Кујунциски производи од сребро или од легура на сребро	30
71.13/1b	Друго од сребро и од легура на сребро	30
71.13/2a	Кујунциски производи од злато и од легура на злато	30
71.13/2b	Друго од злато и од легура на злато	30
71.13/3	Производи од платина и од метали на платинската група или од нивните легури	30
71.14/1a	Галантериски производи од сребро, плакирани или дублирани со сребро	30
71.14/1b	Друго од сребро, плакирано или дублирано со сребро	30
71.14/2a	Галантериски производи од злато, плакирани или дублирани со злато	30
71.14/2b	Друго од злато, плакирано или дублирано со злато	30
71.14/3в	Друго од платина и од метали на платинската група плакирано или дублирано со платина или со метали на платинската група	30
71.15/1a	Гердани, бразлетни и други производи од нанижани бисери, без вовлечени прицврстувачи и други предмети	30

1	2	3
71.15/16	Галантериски производи од бисер	30
71.15/1в	Јувелирски производи од бисер	30
71.15/1г	Друго од бисер	30
71.15/2а-1	Гердани, бразлетни и други производи од нанижани бесценети камења со невглавени прицврстувачи или со друг прибор	30
71.15/2а-2	Друго од бесценети или полубесценети камења	30
71.15/26-1	Јувелирски производи од бесценети и полубесценети камења	30
71.15/26-3	Друго	30
71.16/1	Имитации на накит преслечени со благородни метали	30
71.16/2	Други имитации на накит	30

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 365

12 април 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убинариќ, с. р.

306.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во врска со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) и со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ОСТАВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА

1. Во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и за заедничките основи на кредитната политика во 1979 година, со заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика (во понатамошниот текст: монетарно-кредитната политика), во 1979 година ќе се поддржува остварувањето на предвидениот пораст на производството, спроведувањето на политиката на економската стабилизација и остварувањето на утврдените цели во областа на економската размена со странство.

Заради остварување на целите и задачите од став 1 на оваа точка, со оваа одлука се утврдуваат поблиските рамки и задачи на монетарно-кредитната политика што се однесуваат на регулирањето на количината на пари во оптек и на обемот на

банкарските кредити, како и на основните правци на остварувањето на заедничката селективна кредитна политика.

2. Со мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика ќе се обезбеди паричната маса во 1979 година да ја следи стапката на номиналниот пораст на општествениот производ во согласност со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1979 година.

Народната банка на Југославија ќе го анализира секое тримесечје обемот на паричната маса и динамички ќе го приспособува кон стопанските движања и кон нивните сезонски карактеристики, со тоа што стапката на вкупниот пораст на паричната маса во 1979 година не може да биде поголема од стапката на номиналниот пораст на општествениот производ.

Потребниот обем на паричната маса, во смисла на став 2 од оваа точка, Народната банка на Југославија ќе го обезбеди со примарната емисија, со задолжителната резерва на банките, со благајничките записи и со други мерки со кои, во согласност со законот, го регулира кредитниот потенцијал на банките и обемот на нивните кредити и други пласмани.

3. Издавањето и повлекувањето на пари во 1979 година ќе се заснова првенствено врз потребите кои произлегуваат од стоковно-паричните и кредитните работи на организациите на здружен труд, како и од паричните и кредитните работи на другите учесници во паричните односи, а во согласност со движењето и насочувањето на стопанските текови во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со економските односи со странство.

4. Заради постигања на оптимален степен на ликвидност на плаќањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во согласност со целите на економската политика во 1979 година, потребно е да се обезбеди:

1) организациите на здружен труд, во согласност со прописите, уредно да ги извршуваат своите обврски од стоковно-паричните работи и да преземаат мерки за наплата на своите побарувања, рационално да ги користат своите парични средства и во што поголема мера да ги користат хартиите од вредност како средство на плаќање;

2) банките и другите финансиски организации непрестано да ја одржуваат својата ликвидност така што да обезбедуваат уредно извршување на своите обврски и непречено извршување на обврските на своите депоненти, да преземаат мерки за наплата на своите побарувања, да создаваат поволни услови за промет на хартии од вредност и да се придржуваат кон општествените договори и самоуправниите спогодби;

3) Народната банка на Југославија, со навремени мерки за спроведување на монетарно-кредитната политика, во рамките од точка 2 на оваа одлука, да обезбеди рамномерно снабдување на стопанството со пари, водејќи притоа сметка за сезонските карактеристики на стопанските движења;

4) Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини со својата вкупна дејност да ја поттикнуваат употребата на хартии од вредност како средство на плаќање.

5. Заради забрзување на процесот на здружувањето на трудот и средствата и за намалување на кредитните односи во стопанството, интерните, основните и здружените банки со своите самоуправни општи акти ќе ги предвидат условите за поттикнување на развојот на разни облици за здружување на трудот и средствата.

6. Народната банка на Југославија, со примарната емисија во рамките на потребниот обем на

паричната маса од точка 2 став 2 на оваа одлука, ќе им обезбеди додатни средства на организациите на здружен труд во областа на стопанството за непречено одвивање на процесот на репродукцијата, и тоа:

1) со купување, преку банките, на преносливи краткорочни хартии од вредност издадени со рок на втасување до три месеци и со авал на банката, што тие организации, како доверител во стоковно-паричните работи, ги прибавиле од други организации на здружен труд во областа на стопанството;

2) со давање на краткорочни кредити на банките врз подлога на хартиите од вредност од одредбата под 1 на овој став;

3) со давање на краткорочни кредити на банките врз основа на странски хартии од вредност што ги поседуваат организациите на здружен труд, а кои втасуваат во рок до две години;

4) со давање кредити на банките во вид на учество на примарната емисија во краткорочното селективно кредитирање на определени приоритетни намени.

Дел од примарната емисија ќе се користи и за давање кредити за други намени утврдени со сојузен закон.

7. Примарната емисија ќе се користи првенствено за монетизација на краткорочните преносливи хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд во областа на стопанството врз основа на своите стоковно-парични и кредитни работи и за давање на кредити врз подлога на тие хартии од вредност, како и за селективно насочување за приоритетните намени утврдени со Општествениот план на Југославија за период од 1976 до 1980 година.

Народната банка на Југославија ќе ја пропише височината и условите за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 6 став 1 на оваа одлука, водејќи сметка вкупниот обем на примарната емисија по тие основи да се движи во согласност со потребите на регулирањето на паричната маса во смисла на оваа одлука и со ориентација кон што поголемо учество на кредитниот потенцијал на банките во финансирањето на тие намени.

Вкупниот износ на додатна примарна емисија во 1979 година, потребен за обезбедување на предвидениот пораст на паричната маса, по одбивањето на делот на таа емисија од 10.851.000.000 динари, насочен за извршување на обврските утврдени со закон и со други прописи, а до износот од околу 13.100.000.000 динари ќе се употреби за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 6 став 1 на оваа одлука.

Сојузниот извршен совет, на предлог од Народната банка на Југославија, а во рамките на тримесечните проекции, со менување на оваа одлука може да го приспособува обемот на примарната емисија за купување на хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 6 став 1 на оваа одлука кон потребите на порастот на паричната маса од точка 2 на оваа одлука.

Народната банка на Југославија со тримесечните проекции, зависно од реалните движења, ќе го утврдува обемот на примерната емисија за купување на преносливи хартии од вредност и за давање на кредитите од точка 6 на оваа одлука и ќе презема мерки за остварување на утврдениот обем на примарната емисија.

8. Народната банка на Југославија во 1979 година, со купување на краткорочни преносливи хартии од вредност и со давање кредити на банките врз основа на хартии од вредност и на други исправи што произлегуваат од стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд, ќе обезбедува дел од примарната емисија како учество за краткорочно кредитирање на следните селективни намени, и тоа:

1) за извозот на стоки и услуги со кои се обезбедува девизен прилив, вклучувајќи го и производството и подготвувањето на стоките за извоз, како и подготвувањето на туристичките и угостителските организации на здружен труд за вршење на услуги на странски туристи;

2) за општествено организираното производство и за залихите на земјоделски и прехранбени производи, во согласност со чл. 55 и 56 од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77);

3) за увозот на основни сировини и други производи од земјите во развој и од други земји на определени валутни подрачја, според списокот на производите и на земјите што ќе го утврди Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во согласност со политиката и можностите на платниот биланс на Југославија;

4) за извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит;

5) за продажбата, односно купувањето на домашна опрема и бродови на кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

6) за залихите на метали и други договорени стоки наменети за извоз, за кои Сојузниот извршен совет, во договор со надлежните органи на републиките и надлежните органи на автономните покраини, ќе утврди дека настанала привремена дефицитна ситуација на светскиот пазар;

7) за пазарните стоковни резерви на федерацијата, републиките и автономните покраини од домашно производство утврдени со програмата на надлежните органи, во согласност со член 56 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година.

До донесувањето на соодветна одлука на Сојузниот извршен совет, кредитите за залихи на метали од одредбата под 6 на став 1 од оваа точка ќе се користат под условите од 1978 година.

9. Банките со својата девизна политика ќе обезбедат основни текови на зголемувањето на паричната маса да бидат:

1) купувањето на преносливи краткорочни хартии од вредност што ги издаваат организациите на здружен труд врз основа на своите стоковно-парични работи;

2) одобрувањето на краткорочни кредити на организациите на здружен труд врз подлога на хартиите од вредност од одредбата под 1 на овој став и врз подлога на странски хартии од вредност, што ги поседуваат тие организации;

3) одобрувањето на краткорочни кредити на организациите на здружен труд врз основа на определени исправи што се однесуваат на нивните стоковно-парични работи;

4) купувањето на странски средства за плаќање од организациите на здружен труд и од другите учесници во паричните односи, во согласност со утврдената девизна политика во 1979 година.

При купувањето на хартиите од вредност и одобрувањето на кредити врз подлога на тие хартии, банките ќе им даваат предност на хартиите од вредност што претходно се користени како средство за плаќање во стоковно-паричните работи на организациите на здружен труд.

10. Со Самоуправната спогодба на банките за спроведување на селективната кредитна политика ќе се обезбеди насочување на нивните кредити во согласност со задачите и условите што се утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, со целите на економската политика во 1979 година и со интересите и плановите на организациите на здружен труд.

Со Самоуправната спогодба на банките ќе се обезбедат поповолни услови за кредитирање на селективните намени од точка 8 на оваа одлука.

11. Примарната емисија не може да се користи за финансирање на инвестиции и други долгорочни потреби, како ни за финансирање на конечната потрошувачка. По исклучок, дел од додатната примарна емисија ќе се користи во 1979 година само за извршување на обврските утврдени со закон и со други прописи во износ од 10.851.000.000 динари, и тоа:

- 1) врз основа на Законот за регулирање на обврските на федерацијата по основ на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 71/72, 12/73 и 71/73) — за користење на кредитот за амортизација на купоните по обврзниците на федерацијата што втасуваат за исплата во 1979 година 1.400.000.000 динари
- 2) врз основа на Законот за утврдување на вкупниот обем на расходите на Буџетот на федерацијата за 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) — за покрите на буџетскиот дефицит во 1979 година 8.451.000.000 динари
- 3) врз основа на склучените договори за кредити од средствата на динарската противвредност на странските кредити — неискористениот износ на одобрените кредити 200.000.000 динари
- 4) врз основа на склучените договори за кредити за отстранување на последиците од елементарни непогоди — неискористениот износ на одобрените кредити 400.000.000 динари
- 5) за кредитирање на стопанството на територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово — за обртни средства, во согласност со посебен сојузен закон 400.000.000 динари

12. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им одобруваат на банките и во 1979 година кредити во смисла на одредбите од Законот за обезбедување на средства за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), и тоа до износот кој за тие намени не е искористен во 1978 година.

13. Кредитите што Народната банка на Југославија им ги одобрила на банките од привремените извори на динарската противвредност на странските кредити, заради реализација на неизвршениот дел на решението на Сојузниот извршен совет за распределбата и условите на користењето на динарската противвредност на странските кредити (Е. п. бр. 861 од 27 декември 1974 година, Е. п. бр. 141 од 20 февруари 1975 година и Е. п. бр. 311 од 25 април 1975 година), банките можат до донесувањето на посебен сојузен закон, да ги користат во височината на одобрените износи на тие кредити за предвидените намени.

14. Народната банка на Југославија, до денот на почнувањето со работа на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во 1979 година ќе му одобрува на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи користење на краткорочни кредити за рефинансирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони

работи во странство на кредит, и тоа под условите што важеле на 31 декември 1978 година.

Народната банка на Југославија од Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи нема да ги наплатува втасаните отплати по долгорочниот кредит што на тој Фонд му е одобрен врз основа на Заедничките основи на кредитната политика во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/74, 39/74 и 57/74). Камата по тој кредит Народната банка на Југославија и во 1979 година ќе ја наплатува од Фондот по стапка од 1% годишно.

15. Задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија ќе се користи во 1979 година како инструмент со кој се влијае врз ликвидноста и кредитниот потенцијал на банките заради регулирање на количината на пари во оптек.

Народната банка на Југославија во 1979 година може да ја пропише стапката на задолжителната резерва во рамките на следните максимални стапки, и тоа:

- 24% — на депозитите по видување;
- 2% — на депозитите и на другите средства за станбена изградба;
- 2% — на орочените депозити со отказан рок подолг од една година.

Задолжителната резерва нема да се пресметува на средствата на граѓаните, како ни на другите средства на банките на кои таа резерва не се пресметувала во 1978 година.

Народната банка на Југославија ќе ги проучи можностите и до крајот на првото тримесечје од 1979 година ќе предложи решение за намалување на стапката на задолжителната резерва, со цел така ослободените средства банките да ги користат за кредитирање на селективните намени и за монетизација на хартиите од вредност. Народната банка на Југославија, од 1 април 1979 година, со одлука што ја донесува Советот на гувернерите во смисла на член 17 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ќе ја намали стапката на задолжителната резерва за еден процентен поен од средствата на депозитите по видување.

Во текот на 1979 година Народната банка на Југославија, покрај намалувањето на стапката на задолжителната резерва од став 4 на оваа точка, и понатаму ќе ги проучува можностите за намалување на задолжителната резерва во границите што монетарно-кредитните движења и монетарните рамки ќе ги овозможуваат.

Народната банка на Југославија во текот на годината ќе го проучи во целост инструментот на задолжителната резерва и, ако тоа се покаже оправдано, ќе предложи соодветни измени на постојниот систем на задолжителната резерва како инструмент на монетарно-кредитното регулирање.

16. Средствата на републиките, автономните покраини и општините депоирани кај народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, во 1979 година можат да се пласираат во согласност со мерките на кредитната политика на републиките и автономните покраини, со тоа што тие пласмани да се движат во границите на расположивите средства.

17. Во политиката на каматните стапки Народната банка на Југославија и во 1979 година ќе продолжи со нивното диференцирање, згради поддржување на приоритетните задачи на политиката на развојот и за остварување на задачите на текушната економска политика.

Со диференцирањето на каматните стапки во смисла на став 1 од оваа точка ќе се обезбедат поповолни каматни стапки за купување на хартии од вредност за давање на кредитите од точка 8 на



оваа одлука, а поголеми каматни стапки за давање кредити на банките за одржување на нивната ликвидност.

Во согласност со диференцирањето на стапките на активната камата, во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка, ќе се утврдат и соодветни стапки на пасивната камата на Народната банка на Југославија.

18. Сојузниот секретаријат за финансии и Народната банка на Југославија, преку Здружението на банките на Југославија, ќе дадат иницијатива за склучување на самоуправни спогодба на банките за политиката на каматните стапки.

19. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 367

6 април 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.

307.

Врз основа на член 25 став 5 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, по прибавено мислење на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРОЕКЦИИТЕ НА ПЛАТНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ И НА ПРОЕКЦИИТЕ НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНИТЕ ПОЗИЦИИ НА РЕПУБЛИКИТЕ ОДНОСНО АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО ЕДИНСТВЕНАТА ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС И ВО ЕДИНСТВЕНАТА ПРОЕКЦИЈА НА ДЕВИЗНИОТ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1979 И ЗА 1980 ГОДИНА**

1. Проекцијата на платниот биланс на Југославија и проекцијата на девизниот биланс на Југославија ги содржат проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, согласно со член 25 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот).

Проекцијата на платнобилансната позиција и проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, согласно со Законот (чл. 28 и 29), содржат меѓусебно усогласен планиран обем на финансиските и други економски трансакции што ги остваруваат домашни лица од територијата на одделна република односно автономна покраина со странски лица, по сите извори, основи и намени, и во нив се искажуваат сите битни елементи содржани во платниот биланс на Југославија и во девизниот биланс на Југославија.

Проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на ре-

публиките односно на автономните покраини од став 1 на оваа точка се донесуваат заради утврдување на правата, обврските и одговорностите на републиките односно на автономните покраини за остварувањето на планираните пропорции во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија и за преземањето на договорените мерки и други обврски утврдени согласно со Законот (член 31).

2. Во проекциите на платнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија се искажуваат сите битни елементи содржани во платниот биланс на Југославија, а особено извозот на стоки и услуги и приливот на девизи по останатиот нестоковен основ, увозот на стоки и услуги и одливот на девизи по останатиот нестоковен основ, обемот на користењето на кредити во странство, отплатите на странски кредити и обемот на кредитите што му се одобруваат во странство наплатите по кредитите дадени на странство и нивната структура и рачност, како и суфицитот односно дефицитот на сите девизни трансакции со странство, во согласност со Законот (член 29).

Во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија се искажуваат сите битни елементи содржани во единствениот девизен биланс на Југославија, а особено обемот на приливот и на одливот на девизи по основ на извозот и увозот на стоки и услуги на приливот и одливот на девизи по останатиот нестоковен основ, обемот на користењето на кредити во странство, отплатите на странските кредити и обемот на кредитите што му се одобруваат на странство, наплатите на дадените кредити и нивната структура и рачност, како и суфицитот односно дефицитот на сите девизни трансакции со странство.

Проекциите на платнобилансните позиции и проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија од ст. 1 и 2 на оваа точка се утврдуваат годишно според сите основи и намени, искажани посебно за конвертибилните а посебно за клириншките девизи.

3. Заради утврдување и следење на остварувањето на проекцијата на платнобилансната позиција и на проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина, со оваа одлука се пропишуваат критериумите и методологијата за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија.

4. Основи за утврдување на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија се:

1) Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), општествените планови на републиките односно на автономните покраини за тој период и Проекцијата на платниот биланс на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година;

2) резолуцијата за политиката на остварувањето на општествениот план на Југославија и резолуциите на републиките и на автономните покраини за односната година.

3) плановите на основните и на другите организации на здружен труд за економските односи со странство, за приливот и одливот на девизи и за кредитните односи со странство, меѓусебно усогласени во рамките на самоуправниот интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини, врз основа на целите и елементите од плановите за економските односи со странство, од плановите за приливот и одливот на девизи и од плановите за кредитните односи со странство, од посебно значење за платниот и девизиот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар, договорени во Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство;

4) склучените договори на федерацијата, на републиките и на автономните покраини за насочување на дополнителните странски средства во периодот од 1976 до 1980 година;

5) обврските на републиките, на автономните покраини и на федерацијата за воспоставување на поусогласени и поурамнотежени односи при утврдувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизиот биланс на Југославија, врз основа на чл. 26, 27 и 31 од Законот.

Заради намалување на дефицитот на текуштиот платен биланс на Југославија, покриеноста на увозот на стоки и услуги со извоз на стоки и услуги во рамната со конвертибилното подрачје треба, во принцип, да биде поголема од остварената во претходната година (коригирано за износот на компензациите според член 22 од Законот).

Покриеноста на извозот на стоки и услуги со извоз на стоки и услуги во рамната со клириншкото подрачје треба, во принцип, да биде поповолна од утврдената во претходната година;

6) усогласената оценка на извршувањето на правата, обврските и одговорностите на републиките и на автономните покраини за остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во претходната година;

7) компензациите според член 22 од Законот, како составен дел од мерките на заедничката девизна политика, заснована врз договорената развојна политика во среднорочниот план;

8) самоуправниот споредби склучени во смисла на член 67 од Законот и правата и обврските содржани во нив;

9) политиката за побрз развој на стопански недоволно развиените републики и за најбрз развој на САП Косово утврдена со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

5. Утврдувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и на девизиот биланс на Југославија се врши со посебни критериуми за конвертибилните и со посебни критериуми за клириншките девизи.

Одделните ставки во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија и во единствената проекција на девизиот биланс на Југославија се утврдуваат за конвертибилното подрачје врз основа на следните критериуми:

1) вредноста на извозот на стоки односно на наплатите во извозот на стоки во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини се утврдува во рамките на оценетите можности за извоз на стоки, во

зависност од предвидениот растеж на општествениот производ на вкупното стопанство утврден во годишните резолуции за остварување на општествениот план на развојот на Југославија и во годишните резолуции на социјалистичките републики и автономни покраини, за годината за која се донесуваат, за остварување на општествените планови на републиките и на автономните покраини;

2) вредноста на увозот на стоки односно на плаќањата по увозот на стоки во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини се утврдува во рамките на оценетиот потребен увоз на стоки, вкупен и по намените во зависност од растежот на општествениот производ на вкупното стопанство утврден во годишните резолуции за остварување на општествениот план на развојот на Југославија и во годишните резолуции на републиките и на автономните покраини, за годината за која се донесуваат, за остварување на општествените планови на републиките и на автономните покраини.

Основни критериуми што се применуваат при утврдувањето на обемот на увозот на стоки во платнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се:

а) платнобилансните можности на земјата;

б) растежот на увозот на стоки и растежот на извозот на стоки предвиден во годишните резолуции за остварување на општествениот развој на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и во годишните резолуции на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини;

в) растежот на општествениот производ и на индустриското производство предвиден во годишните резолуции за остварување на општествениот развој на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година и во годишните резолуции на социјалистичките републики и на социјалистичките автономни покраини;

г) покриеноста на увозот на стоки и услуги со извоз на стоки и услуги која, во принцип, би требало да биде поповолна од остварената во претходната година, при што може да дојде до отстапување доколку се постигне согласност дека одделни републики и автономни покраини ќе имаат иста или пониска покриеност, и тоа од следните причини:

— поради зголемување на увозот за производство со кое се супституира увозот во определени документирано утврдени случаи, кога тоа производство влијае врз намалување на дефицитот;

— поради зголемување на увозот на опрема при поголем обем на инвестициони вложувања во смисла на реализација на Општествениот план на развојот на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, односно на општествените планови на републиките и на автономните покраини за истиот плански период;

— поради намалување на извозот на определени стоки како последица на изразита декономјунтура на тие извозни стоки на светскиот пазар, кои во претходниот период претставуваа значаен обем на извозот за одделни републики и автономни покраини;

— поради заеднички договорениот зголемен увоз на енергетски суровини;

поради други причини што согласно ќе се оценат дека можат да бидат причина за отстапување од овој принцип.

При утврдувањето обемот на увозот на стоки треба да се земе предвид и степенот на покриеноста на увозот на стоки со извоз на стоки;

д) Кај оние републики и автономни покраини за кои се предвидува и во кои ќе се оствари поголема стапка на растежот на девизиот прилив од југословенскиот просек, да се предвиди и поголем растеж на увозот, кој не може да биде поголем во апсолутен износ од вредноста на зголемениот деви-

зен прилив. Кај оние републики и автономни покраини за кои се предвидува и во кои ќе се оствари понизок растеж на девизиониот прилив од просечниот југословенски растеж, да се предвиди и понизок растеж на нивниот увоз, но најмногу, во апсолутен износ, за вредноста на намалениот девизен прилив;

г) развојот и производството на дејностите од посебно значење за остварувањето на општествениот план на развојот за периодот од 1976 до 1980 година;

е) стабдувањето со сировини и репродукционен материјал на производството со кое позначително се супституира увозот на единствениот југословенски пазар;

ж) користењето на дополнителни странски средства за увоз на опрема врз основа на Договорот за распоредот на правата за задолжување во странство;

з) реализацијата на политиката за побрз развој на недоволно развиените републики и за најбрз развој на САП Косово;

3) девизиониот прилив од туризмот што се искажува во проекцијата на платниот биланс на Југославија и во проекцијата на девизиониот биланс на Југославија се состои од приливот што се остварува во девизи, и тоа:

а) од девизиите дознаки од странство во корист на основните организации на здружен труд кои даваат туристички услуги;

б) од девизиониот прилив по основ на динарските банкноти што Народната банка на Југославија им ги продала на странски банки, а кои се наменети за потреби на странските туристи;

в) од девизиониот прилив во ефективни странски пари што странските туристи ги заменуваат за динарски средства за плаќање кај менувачите во земјата;

г) од девизиониот прилив по основ на продадените бензински бонови на Авто-мото сојузот на Југославија.

Девизиониот прилив од туризмот според основите од одредбите под а) и г) на оваа потточка се утврдува во 1979 година во проекциите на платнобилансните позици и во проекциите на девизнобилансните позици на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс на Југославија односно во единствената проекција на девизиониот биланс на Југославија врз основа на остварениот девизен прилив во 1978 година, а девизиониот прилив според основите од одредбите под б) и в) се утврдува во 1979 година со примена на следните проценти врз вкупниот девизен прилив остварен во 1978 година според тие основи, и тоа:

СР Босна и Херцеговина	4,70%
СР Македонија	2,50%
СР Словенија	10,30%
СР Србија (без автономните покраини)	10,00%
СР Хрватска	61,50%
СР Црна Гора	7,00%
САП Војводина	3,20%
САП Косово	0,80%

Начинот на утврдувањето на девизиониот прилив од туризмот за 1980 година ќе се определи дополнително;

4) приходот по основ на транспортот се утврдува во рамките на планираниот вкупен обем на приходите според тој основ во единствената проекција на платниот биланс на Југославија, во зависност од предвидениот растеж на општествениот производ на вкупното стопанство утврден во годишните резолуции за остварување на општествениот план на Југославија и во годишните резолуции на републиките и на автономните покраини, за годината за која се донесуваат, за остварување на општествените планови на републиките и на автономните покраини,

базирани врз плановите на транспортните и услужните основни организации на здружен труд во годината за која се утврдува.

Девизиониот прилив по основ на транспортот се утврдува по републиките и автономните покраини врз база на оцените во претходната година и плановите на основните организации на здружен труд во годината за која се утврдува;

5) расходот по основ на транспортот се утврдува како и приходот според овој основ, во смисла на потточка 4.

Девизиониот одлив по основ на транспортот се утврдува како и девизиониот прилив според овој основ, во смисла на потточка 4;

6) приходот односно девизиониот прилив по основ на изведувањето на инвестициони работи во странство се утврдува во рамките на вкупниот обем утврден во единствената проекција на платниот биланс и на девизиониот биланс на Југославија, во зависност од предвидениот растеж на општествениот производ на вкупното стопанство утврден во годишните резолуции за остварување на општествениот план на Југославија и во годишните резолуции на социјалистичките републики и автономни покраини, за годината за која се донесуваат, за остварување на општествените планови на републиките и на автономните покраини, базирани врз плановите за извоз на инвестициони услуги на основните организации на здружен труд во годината за која се утврдува.

Расходот односно девизиониот одлив по основ на изведувањето на инвестициони работи во странство се утврдува како и приходот односно приливот според тој основ;

7) приходот односно девизиониот прилив по основ на застапничка провизија се утврдува по републиките и автономните покраини врз база на оцена на остварувањето во претходната година на основните застапнички организации на здружен труд што се занимаваат со застапување на утврдениот обем на увозот на стоки во годината за која се утврдуваат;

8) расходот односно девизиониот одлив по основ на застапничката провизија се утврдува по републиките и автономните покраини врз база на оцена на остварувањето во претходната година на основните застапнички организации на здружен труд и утврдениот обем на извозот на стоки во единствената проекција на платниот биланс и на девизиониот биланс на Југославија, односно на извозот на стоки во проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позици на републиките односно на автономните покраини во годината за која се утврдува;

9) при утврдувањето на девизиониот одлив по основ на патувања во странство за службени и стопански цели се тргнува од цената на остварувањето во минатата година, земајќи го предвид и предвиденото зголемување на обемот на размената во годината за која се утврдува, уважувајќи ги специфичните потреби на одделните републики и автономни покраини;

10) девизиите дознаки од странство во корист на физички лица и на граѓански правни лица и ефективите, што се полагаат на девизиите сметки и на девизиите штедни влогови на граѓаните и на граѓанските правни лица, се утврдуваат за 1979 година по републиките и автономните покраини со примена на следните проценти:

СР Босна и Херцеговина	18,90%
СР Македонија	7,00%
СР Словенија	7,80%
СР Србија (без автономни покраини)	19,20%
СР Црна Гора	1,30%
СР Хрватска	35,80%
САП Војводина	6,80%
САП Косово	3,70%

Начинот на утврдувањето на девизниот прилив по основот од став 1 на оваа потточка за 1978 година ќе се определи дополнително.

Девизните дознаки од странство во корист на граѓаните и на граѓанските правни лица што се исплатуваат во динари, се утврдуваат по републиките и автономните покраини според живеалиштето односно седиштето на корисникот на дознаката;

11) девизниот одлив по основ на подигнати девизи и извршени дознаки од девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните се утврдува во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини со примена на процентите од потточка 10 на точка б) од оваа одлука;

12) останатиот девизен приход односно прилив по нестоковен основ во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се утврдува врз основа на оцена на извршувањето во претходната година и планираниот обем на девизниот прилив во годината за која се утврдува;

13) останатиот девизен расход односно одлив по нестоковен основ во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се утврдува врз основа на извршувањето во претходната година;

14) каматите по дадените кредити од односите со странство се утврдуваат врз основа на ануитетните планови, а според седиштето на основните организации на здружен труд даватели на кредити;

15) ставката на платената камата се утврдува според ануитетните планови, а спрема седиштето на основната организација на здружен труд корисник на кредитот;

16) во проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини, правото на компензација по основ на член 22 од Законот се евидентира спрема седиштето на основната организација на здружен труд односно корисникот на компензацијата, во вид на зголемени права на плаќање;

17) наплатите по дадените кредити на странство се утврдуваат во проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини, врз база на ануитетните планови, а спрема седиштето на основната организација на здружен труд односно давателот на кредитот;

18) обемот на користењето на странски кредити во проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се утврдува спрема склучените договори на федерацијата, на републиките и на автономните покраини за насочување на дополнителните странски средства во периодот од 1976 до 1980 година;

19) обемот на кредитирањето на странство се утврдува во проекциите на платнобилансните пози-

ции на републиките и на автономните покраини, според програмите за извоз на стоки и услуги на кредит, како и за давање финансиски кредити спрема седиштето на основните организации на здружен труд што остваруваат извоз и одобруваат кредити;

20) отплатата на главницата на долгот спрема странство по основ на искористените заеми и кредити се утврдува во проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини врз база на ануитетните планови, а спрема седиштето на основните организации на здружен труд што ги користеле кредитите;

6. Утврдувањето на платнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во клириншките девизи за 1979 година се врши ориентационо, тргнувајќи од склучените меѓудржавни спогодби и други аранжмани за повеќегодишниот и годишниот обем на размената со земјите со кои е утврден клириншки начин на плаќање.

За утврдувањето на платнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во клириншките девизи за 1980 година ќе се утврдат критериумите во 1979 година (во постапката за дополнување и измена на оваа одлука).

Извозот на обоени метали на клириншкото подрачје, според меѓудржавни спогодби и соодветни акти за меѓусебна долгорочна размена на суровини и на енергетски горива, во платнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини обезбедува исти права како извозот на конвертибилното подрачје.

7. Проекцијата на платниот биланс на Југославија и проекцијата на девизниот биланс на Југославија ги опфаќаат и девизните приходи и девизните расходи на федерацијата со кои се утврдува обемот и правото на купување девизи за потребите на Југословенската народна армија и за извршување на задачите на органите на федерацијата во областа на народната одбрана, за потребите на материјалните резерви во федерацијата, за потребите на Фондот за побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја, за потребите на органите на федерацијата, за потребите на остварувањето на правата и должностите на федерацијата во согласност со среднорочниот план на Југославија (член 25 од Законот).

8. Утврдувањето и следењето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената меѓусебно усогласена проекција на платниот биланс и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија, се врши вкупно за годината и во тримесечна динамика, посебно за конвертибилните и посебно за клириншките девизи, според следните шеми:

СР \_\_\_\_\_

САП \_\_\_\_\_

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ПЛАТНОБИЛАНСНАТА ПОЗИЦИЈА

#### I. Текушти трансакции со странство

ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го и извозот на кредит, како и според самоуправни спогодби од член 67 на Законот)

1. Извоз на стоки (вклучувајќи ги и стоките на кредит)
2. Приходи од услуги
  - 2.1. Туризам
  - 2.2. Транспорт:
    - поморски

СР \_\_\_\_\_

САП \_\_\_\_\_

ШЕМА ЗА УТВРДУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПРОЕКЦИЈАТА НА ДЕВИЗНОБИЛАНСНАТА ПОЗИЦИЈА

#### I. Текушти трансакции со странство

ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го и приливот според самоуправни спогодби од член 67 на Законот)

1. Девизен прилив по извозот на стоки (за готово)
2. Девизен прилив од услуги:
  - 2.1. Туризам
  - 2.2. Транспорт:
    - поморски

- железнички
- речен
- воздушен
- ПТТ
- друмски

2.3. Инвестициони работи во странство

2.4. Застапничка провизија

2.5. Други услуги:

- осигурување и реосигурување
- шпедитерски услуги
- услуги за облагородување на стоки
- друго

#### А. ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 + 2)

3. НЕСТОКОВЕН прилив во корист на физички и граѓански правни лица:

3.1. Девизни дознаки и ефектива што се полагаат на девизни сметки на граѓаните

Од тоа:

- прилив од туристички услуги (процена)

3.2. Девизни дознаки исплатени во динари

4. Друг нестоковен девизен прилив

5. Камати (наплатени)

#### Б. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН БИЛАНС (1 до 5)

УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го и увозот на кредит)

1. Увоз на стоки (вклучувајќи ги и стоките на кредит):

1.1. Репродукционен материјал

1.2. Опрема

1.3. Стоки за широка потрошувачка

2. Расходи за услуги:

2.1. Транспорт:

- поморски
- железнички
- речен
- воздушен
- ПТТ
- друмски

2.2. Инвестициони работи во странство

2.3. Застапничка провизија

2.4. Патувања за стопански и службени цели

2.5. Други услуги:

- осигурување и реосигурување
- шпедитерски услуги
- услуги за облагородување на стоки
- трошоци за издржување на претставништвата на ОЗТ
- друго

#### В. УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 + 2)

#### Г. САЛДО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ (А — В)

- стоки
- услуги

3. Подигнатата ефектива и извршени дознаки од девизните сметки на граѓаните

4. Друг нестоковен одлив

5. Камати (платени)

#### Д. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН БИЛАНС (1 до 5)

#### Ѓ. САЛДО НА ТЕКУШТИОТ ПЛАТЕН БИЛАНС (Б — Д)

6. Компензација од член 22 на Законот

- железнички
- речен
- воздушен
- ПТТ
- друмски

2.3. Инвестициони работи во странство

2.4. Застапничка провизија

2.5. Други услуги:

- осигурување и реосигурување
- шпедитерски услуги
- услуги за облагородување на стоки
- друго

#### А. ПРИЛИВ ОД ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 + 2)

3. НЕСТОКОВЕН прилив во корист на физички и граѓански правни лица:

3.1. Девизни дознаки и ефектива што се полагаат на девизни сметки на граѓаните

Од тоа:

- прилив од туристички услуги (процена)

3.2. Девизни дознаки исплатени во динари

4. Друг нестоковен девизен прилив

5. Камати (наплатени)

#### Б. ВКУПНИ ПРИХОДИ НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН БИЛАНС (1 до 5)

ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ЗА УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (вклучувајќи го и користењето на стоковни кредити)

1. Девизни плаќања по увозот на стоки (вклучувајќи го и користењето на стоковни кредити):

— плаќање во готово

— користење на стоковни кредити

1.1. Репродукционен материјал

1.2. Опрема

1.3. Стоки за широка потрошувачка

2. Одлив за услуги:

2.1. Транспорт:

- поморски
- железнички
- речен
- воздушен
- ПТТ
- друмски

2.2. Инвестициони работи во странство

2.3. Застапничка провизија

2.4. Патувања за стопански и службени цели

2.5. Други услуги:

- осигурување и реосигурување
- шпедитерски услуги
- услуги за облагородување на стоки
- трошоци за издржување на претставништвата на ОЗТ
- друго

#### В. ДЕВИЗЕН ОДЛИВ ЗА УВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ (1 + 2)

#### Г. САЛДО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ (А — В)

- стоки
- услуги

3. Подигнатата ефектива и извршени дознаки од девизните сметки на граѓаните

4. Друг нестоковен одлив

5. Камати (платени)

#### Д. ВКУПЕН ОДЛИВ НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН БИЛАНС (1 до 5)

#### Ѓ. САЛДО НА ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН БИЛАНС (Б — Д)

6. Компензација од член 22 на Законот

## Е. ВКУПНИ ДЕВИЗНИ РАСХОДИ (1 до 6)

Ж. РАЗЛИКА ПОМЕГУ ВКУПНИТЕ ПРИХОДИ И ВКУПНИТЕ РАСХОДИ (без капитални трансакции) (Б — Е)

II. Кредитно финансиски односи со странство<sup>а</sup>

1. Наплати по кредити дадени на странство (главница)
2. Користење на странски кредити:
  - финансиски
  - за опрема
  - за репродукција
3. Кредитирање на странство:
  - стоковни кредити<sup>1)</sup>
  - финансиски кредити
  - кредитирање на инвестициони работи во странство<sup>1)</sup>
4. Отплати на кредитите (главницата)
5. Друго ( $\pm$ )

3. САЛДО НА КРЕДИТНО-ФИНАНСИСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО (1 до 5), ОДНОСНО (1+2) — (3 + 4)  $\pm$  5

5. САЛДО НА ВКУПНИТЕ ТРАНСАКЦИИ ОД ОДНОСИТИ СО СТРАНСТВО (Ж  $\pm$  3)

## Е. ВКУПЕН ДЕВИЗЕН ОДЛИВ (1 до 6)

Ж. РАЗЛИКА ПОМЕГУ ВКУПНИОТ ПРИЛИВ И ВКУПНИОТ ДЕВИЗЕН ОДЛИВ (без капитални трансакции) (Б — Е)

## II. Кредитно финансиски односи со странство

1. Наплати по кредити дадени на странство (главница)
2. Користење на странски кредити:
  - финансиски
  - за опрема
  - за репродукција
3. Кредитирање на странство:
  - финансиски кредити
4. Отплати на кредитите (главницата)
5. Друго ( $\pm$ )

3. САЛДО НА КРЕДИТНО-ФИНАНСИСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО (1 до 5), ОДНОСНО (1+2) — (3 + 4)  $\pm$  5

5. САЛДО НА ВКУПНИТЕ ТРАНСАКЦИИ ОД ОДНОСИТИ СО СТРАНСТВО (Ж  $\pm$  3)

<sup>1)</sup> Давањето на стоковни кредити и на услуги во странство на кредит не претставува девизна трансакција, туку само стоковна трансакција, и како таква е опфатена само во платниот биланс на Југославија и во платнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини. Тоа се води на сметките на организациите на здружен труд како побарувања за кредитите дадени на странство.

9. Одделните ставки во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија се следат според шемата од точка 7 на оваа одлука, врз основа на следната методологија:

1) вредноста на остварениот извоз на стоки франко југословенска граница се следи по републиките и автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд чии стоки се предмет на извозот, а врз основа на царинска декларација, вклучувајќи го извозот врз база на склучени самоуправни спогодби според член 67 од Законот.

Девизниот прилив по извозот на стоки се следи по републиките и автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд чии стоки се предмет на извозот, а врз база на извештај/распоред на приливот на девизи, вклучувајќи го и приливот според член 67 од Законот;

2) вредноста на остварениот увоз на стоки франко југословенска граница се следи по републиките и автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд корисник на стоките, за чија сметка се врши увозот на стоки, а врз основа на царинска декларација.

Девизните плаќања по основ на увозот на стоки се следат по републиките и автономните покраини спрема седиштето на корисникот на стоките, за чија сметка се врши увозот;

3) остварувањето на девизниот прилив од туризмот во 1979 година се следи во вкупен износ за Социјалистичка Федеративна Република Југославија и по основите од потточка 3 на точка 5 од оваа одлука, а се распоредува по републиките и автономните покраини на начин на кој се утврдува девизниот прилив од туризмот според одредбите од потточка 3 на точка 5 од оваа одлука.

Начинот на следењето на остварувањето на девизниот прилив од туризмот во 1980 година ќе се утврди дополнително;

4) приходот по основ на транспортот се следи по републиките и автономните покраини врз основа на извештаи на основните организации на здружен труд што даваат транспортни и други услуги од територијата на одделна република односно автономна покраина, во кои се внесува и приливот од склучените самоуправни спогодби според член 67 од Законот.

Девизниот прилив по основ на транспортот се следи по републиките и автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд што остварила прилив за дадена услуга, вклучувајќи го и остварениот прилив по основ на член 67 од Законот;

5) расходот по основ на транспортот се следи како и приходот по тој основ, во смисла на потточка 4 и од точка 9 на оваа одлука.

Девизниот одлив по основ на транспортот се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд — краен корисник на транспортни услуги;

6) приходот односно девизниот прилив по основ на изведувањето на инвестициони работи во странство се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд што ги изведува тие работи.

Расходот и девизниот одлив по основ на изведувањето на инвестициони работи во странство се следи како и приходот односно приливот по тој основ;

7) приходот односно девизниот прилив по основ на застапничка провизија се следи спрема седиштето на основната застапничка организација на здружен труд што го остварила приходот односно девизниот прилив по тој основ;

8) расходот односно девизниот одлив по основ на застапничка провизија се следи спрема седиш-

тето на основната организација на здружен труд на чијшто товар се врши плаќањето според тој основ;

9) девизниот одлив по основ на патување во странство за службени и стопански цели се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд односно на општественото правно лице на чијшто товар е извршено патување;

10) девизните дознаки од странство во корист на физички лица и граѓански правни лица и ефектите што се полагаат на девизни сметки и на девизни штедни влогови на граѓаните, како и дознаките од странство во корист на граѓани и на граѓански правни лица што се исплатуваат во динари, се следат во 1979 година во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини на начинот на кој девизниот прилив по тој основ се утврдува според одредбите на потточка 10 од точка 5 на оваа одлука.

Начинот на следењето на девизниот прилив по основот од став 1 на оваа потточка во 1980 година ќе се утврди дополнително;

11) девизниот одлив по основ на подигнати девизи и извршени дознаки од девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓаните, се следи во 1979 година во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини на начинот на кој девизниот одлив по овој основ се утврдува според одредбите на потточка 11 од точка 5 на оваа одлука.

Начинот на следењето на девизниот одлив по основот од став 1 на оваа потточка во 1980 година ќе се утврди дополнително;

12) останатиот девизен приход односно прилив според нестоковен основ во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се следи спрема седиштето на корисникот општествено правно лице, односно основна организација на здружен труд што ги остварува;

13) останатиот девизен расход односно одлив по нестоковен основ во платнобилансните и во девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд односно на општественото правно лице на чијшто товар се врши плаќањето;

14) каматите по дадените кредити од односите со странство се следат спрема седиштето на основните организации на здружен труд даватели на кредити;

15) стапката на платената камата се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд корисник на кредитот;

16) во проекциите на платнобилансните и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини, користењето на правото на компензација по основ на член 22 од Законот се следи спрема седиштето на основните организации на здружен труд корисници на компензацијата;

17) наплатите по кредитите дадени на странство се следат во проекциите на платнобилансните и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини спрема седиштето на основните организации на здружен труд даватели на кредити;

18) обемот на користењето на странските кредити во проекциите на платнобилансните и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини се следи спрема седиштето на основната организација на здружен труд корисник на кредитот;

19) кредитирањето на странство се следи во проекциите на платнобилансните и во проекциите

на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини спрема седиштето на основната организација на здружен труд што го одобрила кредитот;

20) отплатата на главницата на долгот спрема странство по основ на искористените заеми и кредити се следи во проекциите на платнобилансните и во проекциите на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини спрема седиштето на основните организации на здружен труд на чијшто товар се извршени отплатите.

10. Девизните приходи и девизните расходи на Федерацијата се следат според иста шема како и платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини од точка 7 на оваа одлука.

11. Податоците за следење на девизните приходи односно приливи и на девизните расходи односно одливи, како и на кредитно-финансиските трансакции од односите со странство според одредбите на оваа одлука ги обезбедуваат Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, а за вредноста на извозот и на увозот на стоки — Сојузниот завод за статистика и републичките и покраинските заводи за статистика.

12. Следењето на остварувањето на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија се врши тримесечно. За таа цел, републиките и автономните покраини ќе ја утврдат, по тримесечја, динамиката на извршувањето на платнобилансните и на девизнобилансните позиции најдоцна до крајот на јануари текуштата година. Ова следење се врши за вкупните приходи и девизни приливи и за вкупните расходи и девизни одливи според сите основи на стоки, услуги и нестоковни приходи односно расходи, како и за кредитно-финансиските трансакции од односите со странство.

13. Во согласност со член 34 од Законот, самоуправниите интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе го следат тримесечно извршувањето на проекциите на платнобилансните и на девизнобилансните позиции на републиките и на автономните покраини и навремено ќе ги известуваат надлежните органи за нивното спроведување и ќе ги предупредуваат за отстапувањата. Во рамките на своите права и должности ќе преземаат потребни мерки за обезбедување на извршувањето на платнобилансните и девизнобилансните проекции.

14. Ако по утврдувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекции на девизнобилансните позиции се утврди право на компензација по основ на член 22 од Законот, тоа се внесува во платнобилансната позиција односно во девизнобилансната позиција на републиката или на автономната покраина на која тоа право ѝ е утврдено.

15. Оваа одлука се применува за 1979 и 1980 година.

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 372

6 април 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Иво Марган, с. р.



308.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. На увозот на стоки од следните тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/78), освен на стоките што се ослободени од плаќањето на царина според чл. 25 до 30 и чл. 50 и 57 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), односно на стоките за кои царината се плаќа по намалена стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, покрај посебната такса во височина од 10% што е пропишана со Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/78), се плаќа и посебна такса во височина од 5%, и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување
1	2
22.05/1a	Вино обично, во шишиња
22.05/1б	Вино обично, во други садови
22.05/2a	Вино пенливо, во шишиња
22.05/2б	Вино пенливо, во други садови
22.05/3a	Вино десертно, во шишиња
22.05/3б	Вино десертно, во други садови
22.05/4	Вина за дестилација
22.05/5	Шира од грозје пресечена со алкохол
22.05/6	Друго
22.06/1a	Вермут, во шишиња
22.06/1б	Вермут, во други садови
22.06/2a	Друго, во шишиња
22.06/2б	Друго, во други садови
22.07/1	Јаболковица
22.07/2	Крушовица
22.07/3	Медовина
22.07/4	Вино од суво грозје
22.07/5	Друго
22.09/1	Виски
22.09/2a	Вински дестилат
22.09/2б	Друго
22.09/3a	Сливовица
22.09/3б	Друго
24.02/1	Пури и индиски пури; цигарилоси
24.02/2	Цигари
33.06/2a	Готови производи, парфимериски
33.06/2в	Готови производи за капаци, веѓи, и трепки
33.06/2г	Кармини за уста
33.06/2д	Производи за нокти
33.06/2е	Производи за коса
33.06/2ж	Пасти и лосиони за бричење
33.06/2з	Дезодоранси и денипатори
33.06/2с	Дестилирани ароматични води и водени раствори на етерски масла вклучувајќи ги истите и за медицинска употреба
	Ех.

1	2
	Дестилирани ароматични води и водени раствори на етерски масла освен за медицинска употреба
33.06/2и	Друго
69.13/1	Фигури и други украсни производи и производи за лично украсување; производи за опремување — од порцелан
69.13/2	Фигури и други украсни производи и производи за лично украсување; производи за опремување — од фајанс
70.19/1б	Перли, имитации на бисер и на бесценети камења, од стакло; парчиња и одломки и слични модни или декоративни ситни стакла и производи од нив — друго
70.19/2	Стаклени коцки и ситни стаклени плочки, врз подлога или без подлога, за мозаик и за слични декоративни цели
70.19/4	Украсни и други модни предмети изработени на дувалки
70.19/5	Стаклени зрна (балотини)
71.01/1a	Природни бисери, обработени
71.01/1б	Природни бисери, необработени
71.01/2a	Одгледувани бисери, обработени
71.01/2б	Одгледувани бисери, необработени
71.02/3	Сортирани дијаманти, освен оние за индустриски цели, небрусени или просто режани, цепени или фино брусени
71.02/4	Други дијаманти
71.02/5	Други бесценети или полубесценети камења
71.03/2	Други вештачки или реконституирани бесценети или полубесценети камења, необработени, сечени или на друг начин обработени но немонтирани, несортирани и ненаижжани
71.12/1	Јувелирски производи и нивните делови од сребро или од легури на сребро
71.12/2	Јувелирски производи и нивните делови од злато или од легури на злато
71.12/3	Јувелирски производи и нивните делови од платина или од метали на платинската група, и од нивните легури
71.13/1a	Кујунциски производи од сребро или од легура на сребро
71.13/1б	Друго од сребро и од легура на сребро
71.13/2a	Кујунциски производи од злато и од легура на злато
71.13/2б	Друго од злато и од легура на злато
71.13/3	Производи од платина и од метали на платинската група или од нивните легури
71.14/1a	Галантериски производи од сребро, плакирани или дублирани со сребро
71.14/1б	Друго од сребро, плакирано или дублирано со сребро
71.14/2a	Галантериски производи од злато, плакирани или дублирани со злато
71.14/2б	Друго од злато, плакирано или дублирано со злато
71.14/3в	Друго од платина и од метали на платинската група, плакирано или дублирано со платина или со метали на платинската група
71.15/1a	Ѓердани, бразлетни и други производи од нанижани бисери, без вовлечени прицврстувачи и други предмети
71.15/1б	Галантериски производи од бисери



1	2
71.15/1в	Јувелирски производи од бисери
71.15/1г	Друго од бисери
71.15/2а-1	Гердани, бразлетни и други производи од нанижани бесценети камења со неглавени прицврстувачи или со друг прибор
71.15/2а-2	Друго од бесценети или полубесценети камења
71.15/2б-1	Јувелирски производи од бесценети или полубесценети камења
71.15/2б-3	Друго
71.16/1	Имитации на накит преслечени со благородни метали
71.16/2	Други имитации на накит

2. Оваа одлука се применува на увозот што се врши од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до 31 декември 1979 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 366  
12 април 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Гојко Убишариќ, с. р.

309.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „SÜDDEUTSCHE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süddeutsche Zeitung“, број 70 од 24/25 март 1979 година, кој излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/795  
3 април 1979 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

310.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „DIE WELT“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Die Welt“, број 71 од

24/25 март 1979 година, кој излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/796  
3 април 1979 година  
Белград

Заменик-сојузен секретар  
за внатрешни работи,  
Драшко Јуришиќ, с. р.

311.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/78), претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА

1. Во Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/78), во точка 1 во одделот под а) одредбата под 4 се менува и гласи:  
„4) Сојузот на републичките и покраинските самоуправни интересни заедници за научна дејност на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Османагиќ проф. д-р Мурис, секретар на Републичката заедница за научна работа на СР Босна и Херцеговина;“

2. Оваа решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2864/2  
6 април 1979 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
енергетика и индустрија,  
инж. Стојан Маткалиев, с. р.

312.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БЕЛГРАД, СО СЕДИШТЕ ВО БЕЛГРАД — БЕЛГРАДСКИ САЕМ

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Белград, со седиште во Белград — Белградски саем.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јуни 1979 година.

Бр. 5641/1  
11 април 1979 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за  
царини,  
Кемал Тарабар, с. р.

313.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА БОСАНСКИ НОВИ, СО СЕДИШТЕ ВО БИХАК

1. Се отвора царинска испостава Царинарницата Босански Нови, со седиште во Бихак.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 јули 1979 година.

Бр. 5640/1  
11 април 1979 година  
Белград

Директор  
на Сојузната управа за  
царини,  
Кемал Тарабар, с. р.

314.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК

#### ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕНКИ ЗА КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ХРАНА

##### Член 1

Во Правилникот за југословенските стандарди за лименки за конзервирање на храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/78), член 3 се менува и гласи:

„Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лименките за конзервирање на храна што ќе се произведуваат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник, освен одредбата што се однесува на називниот пречник 73 mm (пречникот на патрицата за изработка на капаци 72,57) од точка 2 на југословенскиот стандард JUS M.Z2.027, а која ќе се применува почнувајќи од 1 јануари 1978 година.“

##### Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-6094/1  
3 април 1979 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Милав Крајновиќ, с. р.

315.

Врз основа на член 23 точка 4 од Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76, 26/77 и 15/78), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКА НА АМОРТИЗАЦИЈА ОД СТАНАРИНАТА И ЗАКУПНИНАТА ЗА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, СТАНОВИ, ГАРАЖИ И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ЗДРУЖЕН ВО ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Височината на стапката на амортизацијата за 1978 година се утврдува на 16% и се пресметува на вкупниот износ на станарината и закупнината за гаражи и деловен простор.

Пресметаната амортизација им припаѓа на здружувачите и се евидентира по завршната сметка за 1978 година во нивна корист.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5244/1-78  
12 април 1979 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Собранието на Заедницата  
на домување,  
Петар Дивјак, с. р.

316.

Врз основа на член 10 точка 3 од Законот за интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1979 ГОДИНА

1. За тековно одржување на станбените згради и становите со кои управува Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи (во понатамошниот текст: Заедница на домување) со издвојува дел од средствата во височина од 25% од износот на наплатената станарина и закупнина во 1979 година.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ѝ припаѓаат на секоја станбена зграда со која управува и за која организира одржување Заедницата на домување.

Со средствата од став 1 на оваа точка располага органот на управувањето со станбената зграда.

3. За становите на сојузниот фонд во мешовити згради во Белград, со кои згради управуваат и други заедници на домување, се издвојува дел од средствата во височина од 21,6% од износот на наплатената станарина и закупнина во 1979 година, согласно со Самоуправната спогодба за начинот и условите на одржување и управување со мешовити станбени згради од 19 јануари 1978 година.

4. Разликата помеѓу делот од средствата издвоени врз основа на точка 1 од оваа одлука и делот од средствата издвоени врз основа на точка 3 од оваа одлука се внесува во средствата на солидарноста и се насочува за тековно одржување на зградите за кои средствата издвоени врз основа на точка 1 од оваа одлука не се доволни за покритие на трошоците на тековното одржување.

Распределбата на средствата од став 1 на оваа точка се врши според Одлуката за начинот и условите на распределба на остатокот од средствата за тековно одржување на мешовити згради.

5. Височината на делот од средствата за тековно одржување на станбените згради во станбениот фонд на сојузните органи надвор од територијата на град Белград, ќе се утврди со самоуправни спогодба, односно со договори со заедниците на домување на соодветен град, односно општина во границите пропишани со точка 1 на оваа одлука.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издвојување средства за тековно одржување на станбените згради на сојузните органи и организации во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/78).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 497/1-79

12 април 1979 година  
Белград

Заменик-претседател  
на Собранието на Заедницата  
на домување,

**Петар Дивјак, с. р.**

317.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, републиките и автономните покраини склучуваат

## ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА И НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ**

### Член 1

Во Договорот за формирање на средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74), во член 7 став 2 се менува и гласи:

„Неделата на солидарноста“ трае од 1 до 7 јуни секоја година. Републиките и автономните покраини со свои прописи ќе обезбедат за време на „Неделата на солидарноста“ да се плаќаат „Маркички на солидарноста“ на сите поштенски пратки, на патните карти во внатрешниот сообраќај (освен во градскиот сообраќај) и на сите влезници за културни, забавни, спортски и други приредби. „Маркичките на солидарноста“ се издаваат како маркички во единствена емисија.“

### Член 2

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:  
„Републиките и автономните покраини се согласни приходот остварен од „Маркичките на солидарноста“ да им се отстапува на организациите на Црвен крст на Југославија на ниво на републиките, односно автономните покраини.

Средствата добиени во смисла на став 1 од овој член, организациите на Црвен крст на Југославија можат да ги користат за итно давање помош заради отстранување на последиците од елементарни непогоди.“

### Член 3

Во член 16 став 2 се брише.

### Член 4

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат Собранијата на републиките и Собранијата на автономните покраини, а ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

### Член 5

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

13 април 1978 година  
Белград

За Социјалистичка Република  
Босна и Херцеговина  
член на Извршниот совет и  
републички секретар за  
финансии,  
д-р **Обрад Пиљак, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Македонија,  
заменик-републички секретар  
за финансии,  
**Тахир Кадриу, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Словенија  
заменик-републички секретар  
за финансии,  
**Драган Мозетиќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Србија  
заменик-републички секретар  
за финансии,  
**Мале Ребиќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Хрватска  
член на Извршниот совет и  
претседател на Републичкиот  
комитет за односите со странство,  
**Љубо Маериќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Црна Гора  
член на Извршниот совет и  
републички секретар за  
финансии,  
**Вук Огњановиќ, с. р.**

За Социјалистичка Автономна  
Покраина Војводина  
член на Извршниот совет,  
**Горѓе Хајдер, с. р.**

За Социјалистичка Автономна  
Покраина Косово  
член на Извршниот совет и  
покраински секретар за  
финансии,  
**Џемшит Дуриќи, с. р.**

318.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ и член 18 од Договорот за формирање на средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последните од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74 и 16/79), републиките и автономните покраини склучуваат

## ДОГОВОР

**ЗА ДАВАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ДАВАЊЕ МЕЃУСЕБНА ПОМОШ ЗАРАДИ ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕС ИЛИ ПОПЛАВИ ОД ПОГОЛЕМИ РАЗМЕРИ**

### Член 1

Републиките и автономните покраини се согласни, заради отстранување на последниците од земјотрес или поплави од поголеми размери од член 3 став 2 на Договорот за формирање на средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последниците од елементарни непогоди (во натамошниот текст: Договор), средствата на солидарноста да и се даваат на република, односно автономната покраина или на организација што ќе ја определи собранието на републиката, односно собранието на автономната покраина под условите од чл. 11 и 12 на Договорот, врз основа на барање од републиката, односно автономната покраина која претрпела штета од земјотрес или поплави од поголеми размери.

### Член 2

Републиката, односно автономната покраина која претрпела штета од земјотрес или поплави од поголеми размери поднесува барање за доделување на средства на солидарноста до Комисијата за разгледување на барањата за доделување на средства на солидарноста (во натамошниот текст: Комисија).

### Член 3

Барањето од член 2 на овој договор ги содржи следниве податоци:

1) дека штетата е предизвикана од елементарните непогоди од член 3 став 2 на Договорот;

2) дека поради земјотрес или поплави од поголеми размери износот на претрпената штета е поголем од 3% од општествениот производ на вкупното стопанство на републиката, односно на автономната покраина, остварен во претходната година;

3) дека во републиката, односно автономната покраина што поднела барање за доделување на средства на солидарноста не се доволни средствата на солидарноста со кои располага таа;

4) дека штетата предизвикана од земјотрес или поплава од поголеми размери е утврдена според договорената единствена методологија.

### Член 4

Републиките и автономните покраини се согласни Комисијата веднаш по приемот на поднесените барања за доделување на средства на солидарноста за отстранување на последниците од земјотрес или поплави од поголеми размери да ги зема во разгледување тие барања и за тоа да даде мислење и предлози до извршните совети на собранијата на републиките, односно до извршните совети на собранијата на автономните покраини, во рок од два месеци од денот на приемот на барањата.

Републиките, односно автономните покраини се согласни Комисијата да врши увид во документацијата за настанатата штета, а по потреба и увид во фактичната состојба на настанатата штета, во смисла на член 20 од Договорот и за тоа да дава мислење и предлози до извршните совети на собранијата на републиките, односно до извршните совети на собранијата на автономните покраини.

### Член 5

Кон мислењата и предлозите од член 4 став 1 на овој договор, Комисијата го доставува до извршните совети на собранијата на републиките, односно до извршните совети на собранијата на автономните покраини, односно до организацијата што ќе ја определи собранието на републиката, односно собранието на автономната покраина, и барањето од член 3 на овој договор, како и друга документација.

### Член 6

Врз основа на барањето за доделување на средства на солидарноста и на мислењето и предлозите на Комисијата на републиката, односно автономната покраина одлучува за доделувањето на средства на солидарноста на републиката, односно на автономната покраина која претрпела штета од елементарни непогоди по итна постапка, а најдоцна во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето од републиката, односно од автономната покраина и на мислењето и предлогот од Комисијата.

За својата одлука за доделувањето на средства на солидарноста републиката, односно автономната покраина ја известува Комисијата.

Републиката, односно автономната покраина која ќе одлучи да и додели средства на солидарноста на републиката, односно на автономната покраина која претрпела штета од елементарни непогоди ќе ги уплати одобрените средства во рок од осум дена од денот на донесувањето на одлуката за доделување на средствата.

### Член 7

Комисијата ја сочинуваат по еден претставник од секоја република, односно автономна покраина и претставник на Сојузниот извршен совет.

Членовите на Комисијата ги именуваат извршните совети на собранијата на републиките, односно извршните совети на собранијата на автономните покраини и Сојузниот извршен совет.

Седиштето на Комисијата е во Белград.

Стручните и административните работи за потребите на Комисијата ги врши Сојузниот секретаријат за финансии.

### Член 8

Со Комисијата раководи и на седниците им претседава претседателот на Комисијата, кого го избираат членовите на Комисијата од своите редови.

Членовите на Комисијата се именуваат на четири години.

Седниците на Комисијата се одржуваат по потреба, а ги свикнува претседателот.

Комисијата донесува одлуки со согласност на сите свои членови.

Комисијата донесува деловник за својата работа.

### Член 9

Височината на штетата од член 3 став 2 на Договорот се утврдува според единствена методологија за процена на штетите од елементарни непогоди.

Методологијата од став 1 на овој член се утврдува со посебен договор.

#### Член 10

Овој договор влегува во сила кога ќе го потврдат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

#### Член 11

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

13 април 1978 година

Белград

За Социјалистичка Република  
Босна и Херцеговина  
член на Извршниот совет и ре-  
публички секретар за финансии,  
**д-р Обрад Пиљак, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Македонија  
заменик-републички секретар за  
финансии,  
**Тахир Кадриу, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Словенија  
заменик-републички секретар  
за финансии,  
**Драган Мозетиќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Србија  
заменик-републички секретар  
за финансии,  
**Мане Ребиќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Хрватска  
член на Извршниот совет и  
претседател на Републичкиот  
комитет за односи со стран-  
ство,  
**Љубо Маериќ, с. р.**

За Социјалистичка Република  
Црна Гора  
член на Извршниот совет и ре-  
публички секретар за финан-  
сии,  
**Вук Огњановиќ, с. р.**

За Социјалистичка Автономна  
Покраина Војводина  
член на Извршниот совет,  
**Горѓе Хајдер, с. р.**

За Социјалистичка Автономна  
Покраина Косово  
член на Извршниот совет и по-  
краински секретар за финан-  
сии,  
**Џемшит Дуриќи, с. р.**

### 319.

Врз основа на член 244 од Уставот на СФРЈ, Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Социјалистичка Република Македонија, Социјалистичка Република Словенија, Социјалистичка Република Србија, Социјалистичка Република Хрватска, Социјалистичка Република Црна Гора, Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Социјалистичка Автономна Покраина Косово склучуваат

## ДОГОВОР

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА РИЗИКОТ ВО ВРСКА СО КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ЗА ОПШТОЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЕКТ

#### Член 1

Во Договорот за поднесување на ризикот во врска со курсните разлики по заемот на Меѓународната банка за обнова и развој за Општојугословенскиот земјоделски проект („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19/77) во член 1 по зборовите: „бр. 1129 YU“ се додаваат зборовите: „и бр. 1477 YU“.

#### Член 2

Овој договор е потпишан во девет идентични примероци, кои се сметаат како автентични текстови.

#### Член 3

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Член 4

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини.

7 март 1979 година

Белград

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Босна и Херцеговина,  
заменик-републички секретар за  
финансии,

**Мехмед Хацимехмедовиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Македонија,  
републички секретар за финансии,

**Ристо Филиповски, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Словенија  
републички потсекретар во Секре-  
таријатот за финансии,

**Франц Шкуфца, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Србија,  
републички секретар за финансии,

**Борислав Атанасковиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Саборот на  
СР Хрватска,  
заменик-републички секретар за  
финансии,  
**Јово Галиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на СР Црна Гора,  
помошник-републички секретар за  
финансии,  
**Раде Барјактаровиќ, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на САП Војводина,  
член на Покраинскиот извршен  
совет,  
**Ђорђе Хајдер, с. р.**

За Извршниот совет на Собранието  
на САП Косово,  
покраински секретар за финансии,  
**Џемшит Дуриќи, с. р.**

**320.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕНТОНИТ RG/74**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 13 октомври 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бентонит RG/74, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5704 од 6 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот кој е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Бентомак“ — Крива Паланка.

Претставници на купувачите-потрошувачи: Фабрика на одливки — Белград, Леарница на железо и темпера — Кикинда, „Радијатор“ — Зрењанин, „Геосонда“ — Белград, „Победа“ — Нови Сад, „Геотехника“ — Загреб, „Иво Лола Рибар“ — Железник, Индустија на мотори — Раковица, Фабрика на вагони — Кралево, „Јастребац“ — Ниш, „Енергопроект“ — Белград, „Јелшинград“ — Вања Лука, ИНА, „Нафтаплин“ — Загреб и Рудници „Тораница“ — Крива Паланка.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

**321.****СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕЛЕКТРОМЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ И УРЕДИ И НА НИВНИОТ ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 28 септември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за електромедицински апарати и уреди и за нивниот прибор и резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, можат да ги зголемат за електромедицинските апарати и уреди и за нивниот прибор во просек до 6,5% според Ценовникот кој е составен дел на Спогодбата, а за резервните делови за електромедицински апарати и уреди до 12%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4924 од 11 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Еи, Фабрика на електромедицински уреди и апарати — Ниш и „Електромедицина“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 6 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

**322.**

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

**СПОГОДБА****ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ХАРТИЈА**

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 20 декември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, можат да ги зголемат до 7,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 246 од 23 март 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот кој е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Фабрика на сулфатна целулоза, натрон-хартија и амбалажа „Натрон“ — Маглај.

Претставници на потрошувачите: 31 купувач-потрошувач — потписник на Спогодбата.

323.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА НАТРОН-ВРЕКИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите, на 17 јануари 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за натрон-вреки, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, можат да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 696 од 23 март 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот кој е утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: „Натрон“ — Маглај, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Литопапир“ — Чачак и „Комуна“ — Скопје.

Претставници на потрошувачите: 194 купувачи-потрошувачи — потписници на Спогодбата.

324.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГАЛОВИ И ТЕХНИЧКИ СИНЦИРИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите, на 12 декември 1978 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за галови и технички синцири, со тоа што производителските организации на здружен труд своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, можат да ги зголемат до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат според цените и под условите, што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 6353 од 10 април 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Филип Кљажич“ — Крагуевац.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за износите, начинот, условите и роковите за уплатување на средствата за исплатување на компензација за вештачки губриња во 1979 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/79, се поткрала долунаведената грешка, па се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСИТЕ, НАЧИНОТ, УСЛОВИТЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ВО 1979 ГОДИНА

Во точка 1 во табелата под 8 наместо бројот: „1,09“ треба да стои: „2,09“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград 3 април 1979 година.

### УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

### УКАЗ

**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАНАМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАНАМА**

#### I

Се отповикува

Зејнула Груда од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама.

#### II

Се назначува

Анто Топали, началник на Служба во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Панама.

#### III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

#### IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 7  
29 март 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

Се разрешува од должноста потсекретарот во Сојузниот комитет за земјоделство Иван Куковец, поради одење на друга должноста.

Е. п. бр. 294  
27 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган, с. р.**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

За потсекретар во Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Томе Кузмановски, досегашен помошник-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство.

Е. п. бр. 347  
27 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган, с. р.**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО**

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Лука Радоичиќ, помошник-претседател на укинатиот Сојузен комитет за економска соработка со земјите во развој.

Е. п. бр. 348  
27 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган, с. р.**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА**

Се разрешува од должноста помошник-сојузен секретар за правосудство и организација на сојузната управа Радивоје Илиќ, поради одење на друга должноста.

Е. п. бр. 349  
27 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган, с. р.**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ**

Се разрешува од должноста помошник-директор на Сојузниот завод за цени Милорад Гериќ, од 28 февруари 1979 година, поради одење на друга должноста.

Е. п. бр. 350  
27 март 1979 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган, с. р.**

**ОДЛИКУВАЊА****УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бановиќ Стјепана Ђураѓ, Бановиќ Васе Млаѓо, Бевандиќ Стипе Перо, Бороја Николе Нико, Брчиќ



Хашима Фатима, Чабрић Фране Стјепан, Филиповић Мије Милун, Галешкић Салке Џемал, Хасанбеговић Мухе Аган, Јевтић Јове Триво Поњарац Љубе Мирко, Пузигаћа Марка Ненад, Симић Милица Милена, Сушић Хамзе Махмут, Шева Ђорѓа Вукашин, Војводић Милана Илија, Зечевић Мирка Љубомир;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Хубљар Рашида Салих, Кењало Луке Бранко, Матић Бошка Милан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Џвијетиќ Вељка Душан, Дувњак Јове Владо, Хаџисалиховић Нурије Абдурахман, Крунић Живка Марко, Кушмиќ Беџира Ејуб, Овчина Адема Ариф, Ражиќ Митра Драгутин, Сабљиќ Милоша Остоја, Софиќ Богдана Душан, Спахиќ Ђамила Ејуб, Захировиќ Шабана Исмет, Звиздиќ Алије Хасан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Беќиќ Миле Ђуро, Делиќ Милана Мићо, Кнежевиќ Николе Драгутин, Мирковиќ Нике Петар, Мршиќ Тоде Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бајиќ Неђе Новица, Башкало Марка Ђорѓо, Бејтовиќ Узеира Реуф, Буразор Михајла Васо, Ђатиќ Стојана Стево, Давидовиќ Луке Милан Дедиќ Хасана Ибрахим, Делиќ Пере Васкрсија, Дењак Пере Драго, Дроњак Илије Обрад, Ђозиќ Хакије Шефкет, Ђић Јована Живко, Гађун Мује Сулејман, Гавриќ Нике Петар, Грмаш Мићана Боро, Хаџиабдиќ Асима Неџад, Хаџихасановиќ Бечира Мехо, Хаџиќ Мустафе Мухамед, Ходо Асима Назиф, Хрваќанин Теодора Гојко, Хубљар Рашида Салих, Јелиќ-Баук Дамјана Миљолка, Јеркиќ Карла Марко, Јевтиќ Раде Перо, Јовановиќ Митра Ристо, Кисин Бранка Милан, Кочиќ Пана Драгутин, Кодиќ Светка Гојко, Малиновиќ Остоје Стојан, Марчетиќ Моме Даница, Медиќ Илије Лазо, Миќиќ Васе Милован, Милошевиќ Љубомира Бранко, Муса Пере Дујко, Остојиќ Николе Будимир, Павлиќ Драгутина Марија, Петковиќ-Милаковиќ Ђуре Даринка, Пилиповиќ Пере Душан, Полиќ Светка Љубица, Поповиќ Миле Јелка, Пуповац Петра Драгиша, Рачиќ Митра Витомир, Радановиќ Милаица Недељко, Рашевиќ Максима Мирко, Ритан Миле Млађен, Стојаковиќ-Вјелчевиќ Ђорѓа Зора, Танкосиќ-Мутиќ Тривуна Драгица, Убовиќ Милоша Трифун, Вујковиќ Пере Митар, Зеќ Тодора Стево;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдиќ Адема Узеир, Бабиќ Августина Хрвоје, Бабиќ Авде Сулејман, Бабиќ Маринка Трипо, Ба-

јиќ Стевана Рајко, Баковиќ Карла Ивица, Барбарич Влаге Ивица, Барушиќ Марка Томислав, Бавчиќ Сулејмана Мустафа, Бегиќ Хусе Хуснија, Берјан Млађена Симо, Бешовиќ Мехе Ахмет, Билановиќ Алије Хајра, Биљиќ Иве Анто, Вјелајац Душана Гојко, Бјелобрк Јуре Милан, Благојевиќ-Кокановиќ Алексе Мирјана, Борјановиќ Милорада Бошко, Бошњак Илије Митар, Бреќало Мирка Јуре, Будимир-Петриќ Мате Иванка, Бугариновиќ Петра Миодраг, Буриќ Јусуфа Салко, Чабриќ Фране Иван, Чакаловиќ Шефика Расим, Чалук Ибре Мехмедалиќа, Чанковиќ Милана Никола, Ѓитак Ибрахима Мухарем, Девлиќ Асима Едиб, Димитриќ-Марковиќ Мијата Даринка, Длаќиќ Мехмеда Салих, Драговиќ Милана Слободан, Ѓуќиќ Павла Миленко, Фазлагиќ-Рауниќ Бешира Фатима, Ферковиќ Линарта Алојз, Гагула Ђуре Ружа, Гламочанин Јове Милан, Главан Крсте Станоја, Горетиќ Етхема Мехмед, Граховац Милана Божо, Граховац Стеве Славко, Грујиќ Раде Драгољуб, Хаџиахметовиќ Џемала Рагиб, Хаџиќ Узеира Сакиб, Хаџиќ Јуса Шерифа, Хаџиселимовиќ Вејсила Фуад, Хамшиќ Мумина Абид, Хасанбеговиќ Хамдије Фарук, Хрњак Петра Милош, Хрусто Нашида Мујо, Иќаковиќ Јосипа Данијел, Илиќ Марка Милош, Исаковиќ Мумина Алија, Исаковиќ Агана Хамдија, Исмајилефендиќ Исмаила Ибрахим, Исовиќ Теуфика Алмаса, Јаковљевиќ Милована Слободан, Јеремиќ-Тодиќ Васе Љубица, Јосиповиќ-Дамиќ Фране Хедвита, Јовановиќ Илије Александар, Јунузовиќ Агана Нашид, Јурковиќ-Пропадало Иве Бранка, Кајиќ Стипе Рудолф, Калабиќ Мустафе Едхем, Карахметовиќ Омера Шахбаз, Каран Душана Лука, Кисин Бранка Љубо, Кишмиќ Адема Фадиќ, Клапун Халила Салем, Кних Вилима Паво, Ковачевиќ Омера Емир, Кристан Ивана Мирко, Куртагиќ Асима Хусеин, Лазиќ Косте Душан, Легиновиќ Уроша Бранко, Лепара Ибре Мехо, Лугиќ Јове Душан, Љубијанац Мухарема Феризад, Малскин Андрије Владо, Мандариќ Филипа Ђуро, Мариќ Маријана Драгица, Маринковиќ Драгутина Глигорије, Мартиновиќ Пере Ивица, Машиќ Омера Ахмед, Машиќ Едхема Сафет, Мехмедовиќ Хамдије Ибрахим, Месиќ Луке Марко, Милиновиќ Пере Мирко, Милошевиќ Душана Перо, Миловиќ Рака Босилка, Миљевиќ Бранка Божо, Мириќ Николе Ковилка, Моранкиќ Османа Хазим, Мухељиќ Лале Ифет, Најрајтер-Зеќ Симе Марија, Нарајтер Анте Франо, Новаковиќ Теодора Бранислав, Османкадиќ-Кадрибеговиќ Хајрудина Мунира, Паниќ Милана Здравко, Панти Вергалона Оскар, Пашагиќ Хасана Мидхат, Павићевиќ-Рајевиќ Ђорѓа Добрила, Пејановиќ Душана Борислав, Пенцл Антона Мирослав, Петровиќ Драгана Ђуро, Праиќ Михајла Љубинка, Прусец Пере Мирослав, Пузиќ Боже Неђо, Радеќа Аћима Раде, Радмановиќ Михајла Раде, Ракиќ Паје Тешо, Рамиќ Османа Рамо, Равњак Мате Нико, Рогоиќ Бранка Драгица, Садиќовиќ Салке Изет, Шанта Мустафе Сулејман, Сариќ Андрије Станислав Савиќ Алексе Лука, Сегедиќа Ивана Бисерка, Симиќ Тодора Васо, Скок Јосипа Зденко, Смрло Војсила Шефко, Станиќ Марка Рајко, Стиќиќ Јеврема Радоје, Стокиќ-Мирков Марка Мирјана, Суботиќ Душана Новица, Суботиќ Јозе Пиле, Сужњевиќ-Вујичиќ Адама Мара, Шабановиќ Мухамеда Енвер, Шахинпашиќ-Заима Аиша, Шариќ Халила Неџад, Шимундиќ Луке Ивица, Табаковиќ Смаила Смаил, Талиќ Ризвана Хамдо, Тескереџиќ Мухамеда Мустафа, Томичиќ Фране Илија, Томиќ-Живановиќ Аксентије Милена, Тунгуз Максима Радивој, Туршиќ Мате Мато, Турудија Раде Живко, Варага Глише Глишо, Веселиновиќ-Стојаковиќ Стојана Јелена, Врмиќ Петра Раде, Вучичевиќ Михајла Станко, Вуковиќ Николе Бошко, Вуковиќ Бранка Мара, Вуковиќ-Малиниќ Ђурѓа Милева, Зечевиќ Заима Новица;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Змијањац Маријана Бранко;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Кишија Мује Ремзо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабиќ Ђураѓа Ненад, Баришиќ Милована Душан, Бујак Владе Здравко, Хамзиќ Османа Адем, Иванко Јуре Анте, Касагиќ Бранка Госпава, Митровиќ Илије Милорад, Новаковиќ Драгоје Маринко, Павлека Анте Фрањо, Предраговиќ Јована Вељко, Шпица Марка Миле, Топиќ Крстана Боро, Тороман Душана Миле, Вучен Васе Раде, Вујчиќ Мирка Костадин;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аљиќ Смаје Вехбија, Антуновиќ Шиме Мијо, Вајриќ Хамида Фарук, Вањац Стеве Раде, Батице-ли Стипе Мијо, Бојиќ Михајла Ненад, Ченаџија Марка Миле, Чоловиќ Душана Слободан, Дрљо Анте Мато, Дујловиќ Нике Анто, Фејзиќ Хилмије Кемал, Грубан-Егиќ Душана Драгица, Халимиќ Суље Рефик, Карабеговиќ Мурата Омер, Кнежевиќ Благоја Ранко, Корбар-Илијашевиќ Николе Перса, Љубиќ Ивана Франо, Мехмедовиќ Халила Мухамед, Мешиќ Салиха Есад, Михајловиќ-Агиќ Војислава Мира, Мијатовиќ Ристе Радован, Милинковиќ Станка Добривој, Муртиќ Хасе Хамдо, Ојданиќ Илије Јосип, Петраковиќ Ђоке Милинко, Петраковиќ Стојана Угљеша, Ружиќ Марка Михајло, Станчиќ Светозара Симо, Шариќ Косте Милорад, Тубиќ Среќка Боро, Туецк Мустафе Мухамед, Валентиќ Ивана Мирко, Врањеш Митра Чедо;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Билчиќ Николе Вељко, Габелиќ Шпире Александар, Ружевиќ Николе Перко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барбариќ Ивана Иво, Баришиќ Анте Душан, Виличиќ Динка Иван, Бојаниќ Ивана Иван, Доманчиќ Јусте Анте, Дубоковиќ-Бојаниќ Марина Марица, Гурдулиќ Стјепана Јурај, Љубичиќ Михајла Станко, Томиќ Анте Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Гавриловиќ Ђуре Илија, Мариќ Јована Милош, Павиќ Боже Милош;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бојаниќ Јурја Никола, Бркушиќ Метода Петар, Казанова Анте Јурица, Мартиниќ Јосипа Фране, Матијашевиќ Јосипа Мирослав, Роиќ Јурја Тома, Рудан Томе Петар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Габелиќ Томе Динко, Штамбук Анте Војислав;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ Петра Владо, Богданиќ Аугустина Јуре, Бркан Николе Никола, Јуриќ Антуна Иво, Крстиќиќ Јурја Анте, Лучиќ Анте Крсто, Љубичиќ Николе Душан, Остојиќ Јанка Бошко, Ружевиќ Николе Анте, Штулиќ Миле Мирко, Табак Јурја Иво, Утјешиновиќ Стојана Илија;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Барбариќ Стјепана Стјепан, Барбиќ Петра Боровоје, Берош Вицка Мате, Буј Анте Мирко, Бураговиќ Бартула Маринко, Доманчиќ Кузме Јурица, Ерцег Марка Винко, Гоудиновиќ Николе Стјепан, Јеласка Бонефација Борис, Ковачевиќ Ивана Ивица, Мартиновиќ Ђуре Јован, Миличиќ Зрињка Прошпер, Модриќ Томе Франо, Павичиќ-Донкиќ Луке Андрија, Павичиќ Фране Миро, Петриќ Винка Антун, Радовановиќ Јосипа Игнациј, Разовиќ Марка Анте, Тудор-Блацун Кузме Иван, Вучетиќ Марка Лука;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

#### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Роксандиќ Марка Душан.

Бр. 97  
22 септември 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

## Од Сојузните органи и организации

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во научното обработување на југословенскиот фолклор и за значаен придонес кон неговата популаризација кај нас и во светот

## СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Савез удружења фолклориста Југославије — Београд;

## Од СР Хрватска

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за постигнати успеси во научно-истражувачката работа и стручното оспособување на медицински кадри во областа на дијабетологија, со што е направен значаен придонес кон здравствената заштита на граѓаните

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Завод за дијабетес, ендокринологију и болести метаболизма „Вук Врховац“ Медицинског факултета Свеучилишта, Клиничке болнице „Др Озрен Новосел“ — Загреб;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лончар Милана Јово;

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакиќ Матије Миладин, Милиќ Павла Перо, Оречиќ Мије Никола;

## Од СР Македонија

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Земјоделско-индустриски комбинат „Црвена ѕвезда“ — Штип;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лапе Гино Љубен;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Андонов-Пољански Ђорѓа д-р Христо, Брезоски Ристе Велимир, Христов Тодор Александар, Ивановски Димко др Орде, Катарџиев Илија Иван, Мошин Алексевиќ Владимир, Соколоски Тодор Методија, Шумански Тодор Ангел;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пандевски Димитров д-р Манол, Тодоровски Илија д-р Миле, Зографски Ђорѓи д-р Данчо;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Стојанов Панчев д-р Петар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јовановиќ-Просњакова Константин Марија, Кушевски Ставре Петар, Матковски Томо Александар, Михајлов Серафим Миле, Панов Мито д-р Бранко, Попларов Андон д-р Ристо, Стојановски Борис Александар, Терзиоски Љубомир Растислав, Вангели-Весковиќ Илија д-р Вера;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Нацева Славе Љубица, Нацевски Борис Лазар;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Видовска Методија Цветанка;

## Од СР Словенија

— по повод на седумдесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во негување на научно-историската мисла, во развивањето на патриотизмот и придонес кон ширењето на просветата и културата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Историјско друштво у Марибору;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Фабрика машина — Трбовље;

— по повод на шеесетгодишнината на животот, а за долгогодишна револуционерна работа и особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во работата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон оживотворување на концепцијата на општонародната одбрана

## СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Хрибар Јанеза Јанез;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Тепл Конрада Бого.

Бр. 98

21 септември 1978 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
301. Одлука за разрешување од должноста генерален секретар на Претседателството на СФРЈ — — — — —	549
302. Уредба за организацијата и начинот на работењето на пазарот на хартиите од вредност — — — — —	549
303. Одлука за измена и дополние на Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува и назначува Сојузниот извршен совет — — — — —	550
304. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за утврдување на ликвидниот инвестиционен потенцијал на банката и на условите за давање овластување за давање гаранција — — — — —	550
305. Одлука за зголемување на царинските стапки за увоз на определени производи	553
306. Одлука за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година	554
307. Одлука за методологијата и критериумите за утврдување и за методологијата за следење на остварувањето на проекциите на платнобилансните позиции и на проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно автономните	
покраини во единствената проекција на платниот биланс и во единствената проекција на девизниот биланс на Југославија за 1979 и за 1980 година — — — — —	557
308. Одлука за определување на стоките за кои при увозот се плаќа посебна такса	564
309. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Süddeutsche Zeitung“ — — — — —	565
310. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Die Welt“ — — — — —	565
311. Решение за измена на Решението за утврдување на составот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија — — — — —	565
312. Решение за отворање царинска испостава на царинарницата Белград, со седиште во Белград — Белградски саем — — — — —	565
313. Решение за отворање царинска испостава на царинарницата Босански Нови, со седиште во Бихаќ — — — — —	566
314. Правилник за измена на Правилникот за југословенските стандарди за лименки за конзервирање на храна — — — — —	566
315. Одлука за утврдување на стапка на амортизација од станарината и закупнината за станбени згради, станови, гаражи и деловен простор здружен во интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —	566
316. Одлука за издвојување на средства за тековно одржување на станбените згради на сојузните органи и организации во 1979 година — — — — —	566
317. Договор за измени и дополненија на Договорот за формирање на средства на солидарноста на народите и народностите на Југославија и на републиките и автономните покраини за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — —	567
318. Договор за давање средства на солидарноста на републиките и автономните покраини за давање меѓусебна помош заради отстранување на последиците од земјотрес или поплави од поголеми размери — — — — —	568
319. Договор за дополние на Договорот за поднесување на ризикот во врска со курсните разлики по земот на Меѓународната банка за обнова и развој за Општојугословенскиот земјоделски проект — — — — —	569
320. Спогодба за промена на затечените цени за бентонит RG/74 — — — — —	570
321. Спогодба за промена на затечените цени за електромедицински апарати и уреди и на нивниот прибор и резервни делови — — — — —	570
322. Спогодба за промена на затечените цени за натрон-хартија — — — — —	570
323. Спогодба за промена на затечените цени за натрон-вреќи — — — — —	571
324. Спогодба за промена на затечените цени на галови и технички синџири — — — — —	571
Исправка на Одлуката за износите, начинот, условите и роковите за уплатување на средствата за исплатување на компензација за вештачки ѓубриња во 1979 година	571
Укази — — — — —	571
Назначувања и разрешувања — — — — —	572
Одликувања — — — — —	572